

Досие на годишен план

За период 2023 - Верзија 1

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Влада на РС Македонија - Генерален секретаријат**

I.1.2) Адреса: **бул. Илинден бр.2**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Оливера Костиќ Кипровска**, адреса на е-пошта: **olivera.kiprovska@gs.gov.mk** телефон/факс: **070303277/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Државни органи - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Лиценца за преведување (TRADOS)	48000000-8	Стоки	Поедноставена отворена постапка	1.000.000,00 ден.	Јануари		
Информатичка опрема (персонални сметачи)	30200000-1	Стоки	Поедноставена отворена постапка	3.000.000,00 ден.	Февруари		
Огнен ѕид (Firewall)	48218000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	350.000,00 ден.	Март		
Информатичка опрема и софтвер за систем сала	30200000-1	Стоки	Поедноставена отворена постапка	1.000.000,00 ден.	Март		
Опрема и кабини за симултан превод и инсталација	32232000-8	Стоки	Поедноставена отворена постапка	2.500.000,00 ден.	Март		
Софтверски лиценци	48218000-9	Стоки	Отворена постапка	1.500.000.000,00 ден.	Мај	три годишна набавка	
Опрема за медиа центар и техничка поддршка	32000000-3	Стоки	Отворена постапка	15.000.000,00 ден.	Мај		
Систем за архивирање и заштита на податоци	30230000-0	Стоки	Поедноставена отворена постапка	2.500.000,00 ден.	Јуни	три годишна набавка	
Google Workspace лиценци	48000000-8	Стоки	Набавки од мала вредност	500.000,00 ден.	Август		
Новогодишни пакетчиња	15800000-6	Стоки	Набавки од мала вредност	750.000,00 ден.	Октомври		

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Печатени дневни и периодични весници и списанија	22200000-2	Стоки	Набавки од мала вредност	350.000,00 ден.	Ноември		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Услуги за привремени вработувања	75131100-4	Услуги	Отворена постапка	8.000.000,00 ден.	Јануари		
Услуги од авторска агенција	79000000-4	Услуги	Отворена постапка	20.000.000,00 ден.	Јануари		
Објавување на огласи во дневни печатени медиуми	79000000-4	Услуги	Поедноставена отворена постапка	3.000.000,00 ден.	Јануари		
Одржување на печатари	50000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	500.000,00 ден.	Февруари		
Превентивно и адаптивно одржување на мултиплатформски систем за колаборација е-влада	72000000-5	Услуги	Постапка со преговарање без објавување на оглас	50.000.000,00 ден.	Февруари	тригодишна набавка	
Развој и изведување на обука за административни службеници	80500000-9 80521000-2	Услуги	Отворена постапка	20.000.000,00 ден.	Февруари		
Организација на државни празници и останати настани од јавен интерес	92000000-1	Услуги	Отворена постапка	40.000.000,00 ден.	Февруари		
Истражување на јавно мислење	73000000-2	Услуги	Отворена постапка	9.000.000,00 ден.	Февруари		
Изработка на студија и проект за изградба на фотонапонска централа	71541000-2	Услуги	Отворена постапка	5.000.000,00 ден.	Февруари		
Изработка на елаборат за опремување на стара сала, со преведувачки кабинини за симултан превод	71240000-2	Услуги	Набавки од мала вредност	100.000,00 ден.	Февруари		
Стручен надзор на изведување работи на TEMPEST сигурна соба	71520000-9	Услуги	Поедноставена отворена постапка	1.000.000,00 ден.	Март	средствата се донација од АЕК	
Спроведување на кампања од јавен интерес	79000000-4	Услуги	Отворена постапка	19.000.000,00 ден.	Март		
Интернет услуги	72400000-4	Услуги	Набавки од мала вредност	500.000,00 ден.	Јуни		
Интегрирана податочна платформа	72300000-8	Услуги	Отворена постапка	15.000.000,00 ден.	Јуни	две годишна набавка	
Патничко осигурување	66510000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	100.000,00 ден.	Септември	две годишна набавка	
Хотелски услуги	55000000-0	Услуги	Отворена постапка	10.000.000,00 ден.	Октомври		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Реноворање на кабинини за толкување во Медија центар и Свечена сала	45000000-7	Работи	Набавки од мала вредност	350.000,00 ден.	Март		

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Изградба на фотонапонска централа	45000000-7	Работи	Отворена постапка	95.000.000,00 ден.	Април		
Изградба на TEMPEST сигурна соба	45000000-7	Работи	Отворена постапка	16.000.000,00 ден.	Мај	Средствата се донација од АЕК	

Датум на првична објава на ЕСЈН **12.01.2023**

Датум на објава на верзија **12.01.2023 15:02**